



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Биро за развој на образоването
СКОПЈЕ

Примено: 26.08.2013			
Организација	Број	Прилог	Вредност
ОГ	12/НС		

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 30 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование и наука ја утврди Наставната програма по **природни науки и техника** за VI одделение на деветгодишното основно образование за учениците со оштетен вид.



VI ОДДЕЛЕНИЕ

АДАПТИРАНА НАСТАВНА
ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИТЕ
СО ОШТЕТЕН ВИД



MINISTREČTBVO ZA OBRAZOVANJE I NARODNA KULTURA
БНПО ЗА ПАЗБОЈ НА ОБРАЗОВАЊЕТО

ДЕВЕТГОДИШНО ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ

Скопје, 2013

ПРИРОДНИ НАУКИ И ТЕХНИКА

1. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ТЕХНИКА ВО VI ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:

- да го проишрува и да го продлабочува разбирањето на основните природни законитости и поими за природата околу себе;
- да ги обединува/пovрзува концептите и процесите во природата и техниката, преку конкретни примери;
- да ги вооччува системите, подреденоста и организацијата на поимите од природата, преку конкретни примери за деловите и движењата во Сончевиот систем, неговите планети и за планетата Земја;
- да стекнува знаења за внатрешната градба на Земјата, за природните појави: земјотреси, вулкани, бури, урагани, цунами, за ерозијата, феноменот плима – осека, врнешите и последиците од загревањето и ладењето;
- да го открива настанокот и видовите на карпи и почви на Земјата;
- да ги разбира и да ги објаснува основните поими за разновидноста на животот свет;
- да ги познава особините на животниот свет: клеточната градба и животните функции;
- да ги набројува и опишнува основните животни функции на живите организми, вклучувајќи го и човекот;
- да ги открива и да ги применува фактиите за поврзаноста на сите живи организми преку исхраната;
- да го разбира значењето на фактите за нивоата на еколошката поделба и да ги предвидува условите и последиците врз наслелувањето на животни заедници;
- да ја открива динамичката природа на природните процеси и феномени (настанок на карпите, почвите, растење и развој на организмите, последиците за животиот свет: приспособување, распространување);
- да дава аргументирани, логично обмисленi одговори на поставените прашања / задачи / проблеми и да презентира заклучоци, поткрепени со докази;
- да претставува податоци во табела, график, шема;
- да умеје да чита и толкува податоци од табела, график, шема, географска карта, глобус;
- да изработува и да предлага план за изведување едноставен обид;
- да прифаќа и извршува задачи со различен степен на сложеност при истражувањето: поставува прашања, предвидува, ги користи сетилата, користи инструменти (лупа, линијар, вага, компас, карта, глобус, микроскоп), запишува и обработува податоди (да учествува активно во работата на групата и при дискусиите);
- да покажува подготвеност за преиспитување на своите мислења и почит кон мислењата на другите;
- да го разбира значењето на исполнување на зададената задача во зададените рокови;
- да покажува подготвеност да им помогне на другите, особено при работа во група.



2. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

Тема: ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА ВО ВСЕЛЕНАТА

Цели	Содржина	Поими	активности и методи
Ученикот/ученичката:			
о да стекне основни знаења за вселената како просторна категорија;	Вселена, Сонце и Сончев систем	Вселена	• Следење документарни едукативни филмови и емисии за вселената и небеските тела.
о да се здобие со претстава за вселенскиот простор;	Небеските тела	Созвездие	• Читање текстови за темата од енциклопедии, списанија, Интернет ресурси - слепите ученици можат сами, или со помош на наставникот да пребаруваат со помош на говорната JAWS програма.
о да ги именува небеските тела;	Вселената	Галаксија	• Разговор за прочитаните подржини со објаснување на непознати термини.
о да ги разликува и класифицира небеските тела;		Млечен пат	• Посета на планетариум.
о да ги проширива основните сознанија за сонцето;		Природен сателит	• Во соработка со наставникот по техничко образование изработуваат макета на Сончевиот систем - тактилно разгледување, тридимензионално претставување на вселената - просторна перцепција, доживување и ориентација за слепите ученици.
о да ги опишува/објаснува карактеристиките на сонцето;		Месечина	• Разгледување фотографии за вселената, небеските тела, патувањата на човекот до Месечината – кој бил првиот косманаут (со помош на ТВ лупа).
о да ги објаснува/опишува карактеристиките на Месечината;		Месечински мени	• Изработка на слики во боја/релејевни цртежи на вселената со елементите - созвездја, небески тела, планети (со примена на swell touch мапина).
о да се запознае со постоењето на појавата на месечинските мени;		Метеор	• Изработка на слики во боја/релејевни цртежи на вселената со елементите - созвездја, небески тела, планети (со примена на swell touch мапина).
о да го разбира појавувањето на Месечинските мени;		Комета	• Изработка на слики на планетите за различните форми на Месечината (Месечински мени).
о да ги разликува метеорите, кометите и другите небески тела;			
о да ги објаснува/опишува појавите на метеорите и кометите;			
о да стекне способности за воочување на системи – Сончев систем, галаксија, созвездја, вселена;			
о да развива сопствени претстави за местото на човекот и животот во вселената.			



Тема: ЗЕМЈАТА Е ДИНАМИЧЕН СИСТЕМ

Цели	Содржина	Поими	Активности и методи
Ученикот/ученичката: <ul style="list-style-type: none"> о да стекне основни знаења дека Земјата има свој внатрешен изглед, градба; о да ги именува и да ги разликува Земјините слоеви; о да се запознае со надворешните и внатрешните промени на Земјата; о да ги објаснува внатрешните и надворешните промени на Земјата (како тие делуваат врз изгледот на Земјата и животот на човекот); о да ги именува, да ги препознава и да го објаснува настанокот на природните појави и влијанието врз животот на човекот; о да стекне знаења за карпите како дел од составот и изгледот на Земјата; о да знае да го објасни настанувањето на карпите, да ги имснува и да ги разликува видовите карпи (напластени, магматски, изменети); о да се запознае со процесот на настанокот на почвениот слој; о да ги разликува визуелно и тактично видовите почви (песокливи, глинени); о да го објаснува стопанското значење на почвите. 	<p>Внатрешна градба на Земјата</p> <p>Природни појави на Земјата</p>	<p>Земјини сфери</p> <p>Земјотреси</p> <p>Цунами</p> <p>Булкани</p> <p>Бури</p> <p>Настанок на карпите и видови карпи</p> <p>Врнежи</p> <p>Ерозија</p> <p>Настанок на почвите и видови почви</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Разгледување фотографии, графики со внатрешната градба на Земјата и Земјините слоеви – со помош на ТВ лупа (за слепите ученици може да се изработи релјефна слика со различни текстури за различните слоеви на Земјата). • Активности за доживување на слоевите на Земјата кај слепите ученици – пресек на парче глина, или друг материјал со внатрешно обележани слоеви, претходно подгответви различни текстури/парчиња во различни бои (слабовидните ученици ги подредуваат и го формираат внатрешниот изглед на Земјата). • Читаште текстови за природните појави и последиците од нив. • Следење документарен филм, разговор. • Изработка на природонаучен Музей. • Посета на природонаучен Музей. • Набљудување различни видови карпи, почви во непосредната околина. • Работа во парови – учениците добиваат задача да пронајдат материјали/фотографии, да напишат текст (на видно и Брајово писмо) за природните појави. • Презентација на ученичките трудови пред соучениците во одделението.

ТЕМА: ОСОБИНИ НА ЖИВИОТ СВЕТ			
Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученикот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ да знае да ги наброи и да ги разбере основните одлики на живите организми; ○ да ја сфати разновидноста, но и сродноста меѓу живите организми; ○ да усвои основни знаења за клетката како основна анатомска и функционална единица, да ги именува и да ги разликува главните составни делови на клетката; ○ да ги воочува и да ги наведува сличностите и разликите во градба-та на животинската и растителната клетка; ○ да го открива значењето на исхраната во однос на сите други животни особини и процеси; ○ да разбере дека растенијата ја произведуваат храната во зелените делови од материји од почвата, од воздухот и сончевата светлина; ○ да стекне сознанија за синџирот на исхрана како природен процес; ○ да знае да опишнува, да дава примери на синџири на исхрана во природата; ○ да ги продлабочи знаењата за процесот на дишеење; ○ да сфати дека растенијата дишат со помош на сите органи; 	<p>Живите организми се одликуваат со клеточна градба и животни процеси</p> <p>Исхраната ги условува другите животни процеси</p> <p>Растенијата ја произведуваат храната за себе и за другите организми</p> <p>Повеќеклеточни организми</p> <p>Дишеењето е основна биолошка особина</p>	<p>Клеточна градба</p> <p>Клетка</p> <p>Клеточна обивка</p> <p>Цитоплазма</p> <p>Јадро</p> <p>Едноклеточни организми</p> <p>Микроорганизми</p> <p>Повеќеклеточни организми</p> <p>Храна</p> <p>Исхрана</p> <p>Производувачи</p> <p>Потрошувачи</p> <p>Тревојади</p> <p>Месојади</p> <p>Септојади</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Изработка на хербариум – збирка на различни видови семиња на растенија. ● Разгледување на фотографии на различни животни, со помош на ТВ лупа, разговор за нивниот начин на исхрана, движение и др. ● Визуелно и тактилно разгледување модел на клетка со основните делови. Моделот/прстежот е изработен рељефно на swell touch машина, а деловите на клетката се обосни различно со јасни бои, ограничени со темна линија. ● Групна активност – изработка на листа со податоци за делови на растенијата кои служат во исхраната на човекот и како можат да се консумираат (свежи, обработени и сл.). ● Изработка на постер – пирамида на здрава храна со фотографии и текстови за видовите храна, хранлива вредност (текстот с напишан на Брајово писмо и видно писмо со соодветен фонт). ● Изработување едноставни синџири на исхрана на паноа, колажи за ливада (копнена животна заедница) и за езеро (водна животна заедница). ● Разговор за различните органи за дишеење (воздушна и водна средина). ● Експеримент - опсервирање на растение ставено под стаклено звено, неговото дишеење, како се однесува без присуство на воздух и сл. ● Изработување едноставен механизам за филтрирање на обоцен раствор.

<ul style="list-style-type: none"> ○ да воочи дека кај различни животни постојат различни органи за дишее; ○ да осознае дека животните се потрошувачи на храна; ○ да го разбере процесот на ослободување од непотребните и штетните материии; ○ да стекне сознанија за движението кај животните (условено од животната средина и од исхраната; ○ да разликува и да препознава претставници на различни животни средини (начин на исхрана, движение); ○ да ја сфати улогата на сетилата преку кои организмот се поврзува со средината; ○ да ги именува сетилните органи и да ја знае улогата при исхрана, начин на движение, одбрана од опасности; ○ да стекне знаења за терминот животен процес/циклус; ○ да ги разбира растешнето, размножувањето, умирањето како фази од животниот циклус на организмот; ○ да го сфаќа растешнето и бесполовото размножување кај растенијата; ○ да го разбира размножувањето кај организмите како начин за опстанок; ○ да знае да ги именува, развојните фази во животот на човекот; ○ да ги прифаќа старењето и умирањето како природни фази во животниот циклус на секоја единка. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Синџири на исхраната</p> <p>Дишеење</p> <p>Размена на гасови</p> <p>Органи за дишеење</p> <p>Движење</p> <p>Органи за движење</p> <p>Осетливост</p> <p>Дразба</p> <p>Органи за примање</p> <p>Дразби</p> <p>Заштита од силни</p> <p>Дразби</p> <p>Растење</p> <p>Развивање</p> <p>Бесполово</p> <p>размножување</p> <p>Полово</p> <p>размножување</p> <p>Оплодување</p> </td><td style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> • Следење документарен филм за животни во вода, на копно и во воздух, разговор за нивните карактеристики во однос на животната средина, органите за движение и сл. • Истражување со помош на наставникот на сопствените сетилни искуства со исклучување на по едно сетило (слух, допир, мирис, вкус), разговор за доживеаните искуства. • Работа со податоци: Мерење на растешнето на учениците (на почетокот на и крајот од учебната година), бележење и споредување на податоците. • Читање текстови од енциклопедии, списанија за животниот циклус на растенијата, животните, човекот, разговор за прочитаните подржкини. Учениците се поттикнуваат за изведување одредени заклучоци во однос на сличностите, разликите и особеностите на различни животни циклуси. • Истражување - работа во парови: Позитивни и негативни фактори кои делуваат на растешнето кај лецата. Секој пар има задача, од различни извори – книги, Интернет и др., да пронајде материјали, податоци за позитивните, т.е. негативните фактори, нивното делување, како да се намалат дејствата на негативните, а да се подобрят позитивните фактори. Подготвуваат текст и го презентираат пред одделението и на ниво на училиште. </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>Стареене</p> <p>Умирање</p> </td><td style="text-align: center;"> <p>Синџири на исхраната</p> <p>Дишеење</p> <p>Размена на гасови</p> <p>Органи за дишеење</p> <p>Движење</p> <p>Органи за движење</p> <p>Осетливост</p> <p>Дразба</p> <p>Органи за примање</p> <p>Дразби</p> <p>Заштита од силни</p> <p>Дразби</p> <p>Растење</p> <p>Развивање</p> <p>Бесполово</p> <p>размножување</p> <p>Полово</p> <p>размножување</p> <p>Оплодување</p> </td></tr> </table>	<p>Синџири на исхраната</p> <p>Дишеење</p> <p>Размена на гасови</p> <p>Органи за дишеење</p> <p>Движење</p> <p>Органи за движење</p> <p>Осетливост</p> <p>Дразба</p> <p>Органи за примање</p> <p>Дразби</p> <p>Заштита од силни</p> <p>Дразби</p> <p>Растење</p> <p>Развивање</p> <p>Бесполово</p> <p>размножување</p> <p>Полово</p> <p>размножување</p> <p>Оплодување</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Следење документарен филм за животни во вода, на копно и во воздух, разговор за нивните карактеристики во однос на животната средина, органите за движение и сл. • Истражување со помош на наставникот на сопствените сетилни искуства со исклучување на по едно сетило (слух, допир, мирис, вкус), разговор за доживеаните искуства. • Работа со податоци: Мерење на растешнето на учениците (на почетокот на и крајот од учебната година), бележење и споредување на податоците. • Читање текстови од енциклопедии, списанија за животниот циклус на растенијата, животните, човекот, разговор за прочитаните подржкини. Учениците се поттикнуваат за изведување одредени заклучоци во однос на сличностите, разликите и особеностите на различни животни циклуси. • Истражување - работа во парови: Позитивни и негативни фактори кои делуваат на растешнето кај лецата. Секој пар има задача, од различни извори – книги, Интернет и др., да пронајде материјали, податоци за позитивните, т.е. негативните фактори, нивното делување, како да се намалат дејствата на негативните, а да се подобрят позитивните фактори. Подготвуваат текст и го презентираат пред одделението и на ниво на училиште. 	<p>Стареене</p> <p>Умирање</p>	<p>Синџири на исхраната</p> <p>Дишеење</p> <p>Размена на гасови</p> <p>Органи за дишеење</p> <p>Движење</p> <p>Органи за движење</p> <p>Осетливост</p> <p>Дразба</p> <p>Органи за примање</p> <p>Дразби</p> <p>Заштита од силни</p> <p>Дразби</p> <p>Растење</p> <p>Развивање</p> <p>Бесполово</p> <p>размножување</p> <p>Полово</p> <p>размножување</p> <p>Оплодување</p>
<p>Синџири на исхраната</p> <p>Дишеење</p> <p>Размена на гасови</p> <p>Органи за дишеење</p> <p>Движење</p> <p>Органи за движење</p> <p>Осетливост</p> <p>Дразба</p> <p>Органи за примање</p> <p>Дразби</p> <p>Заштита од силни</p> <p>Дразби</p> <p>Растење</p> <p>Развивање</p> <p>Бесполово</p> <p>размножување</p> <p>Полово</p> <p>размножување</p> <p>Оплодување</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Следење документарен филм за животни во вода, на копно и во воздух, разговор за нивните карактеристики во однос на животната средина, органите за движение и сл. • Истражување со помош на наставникот на сопствените сетилни искуства со исклучување на по едно сетило (слух, допир, мирис, вкус), разговор за доживеаните искуства. • Работа со податоци: Мерење на растешнето на учениците (на почетокот на и крајот од учебната година), бележење и споредување на податоците. • Читање текстови од енциклопедии, списанија за животниот циклус на растенијата, животните, човекот, разговор за прочитаните подржкини. Учениците се поттикнуваат за изведување одредени заклучоци во однос на сличностите, разликите и особеностите на различни животни циклуси. • Истражување - работа во парови: Позитивни и негативни фактори кои делуваат на растешнето кај лецата. Секој пар има задача, од различни извори – книги, Интернет и др., да пронајде материјали, податоци за позитивните, т.е. негативните фактори, нивното делување, како да се намалат дејствата на негативните, а да се подобрят позитивните фактори. Подготвуваат текст и го презентираат пред одделението и на ниво на училиште. 				
<p>Стареене</p> <p>Умирање</p>	<p>Синџири на исхраната</p> <p>Дишеење</p> <p>Размена на гасови</p> <p>Органи за дишеење</p> <p>Движење</p> <p>Органи за движење</p> <p>Осетливост</p> <p>Дразба</p> <p>Органи за примање</p> <p>Дразби</p> <p>Заштита од силни</p> <p>Дразби</p> <p>Растење</p> <p>Развивање</p> <p>Бесполово</p> <p>размножување</p> <p>Полово</p> <p>размножување</p> <p>Оплодување</p>				

4. ТЕМА: ЕКОЛОГИЈА

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
Ученикот/ученичката: <ul style="list-style-type: none"> ○ да ги пропири своите основни знаења за екологијата; ○ да ги именува и да ги објаснува основните еколошки поими; ○ да ги набројува основните услови во животните средини; ○ да го објаснува влијанието на условите во животните средини врз животот свет; ○ да наведува примери за видови животни заедници, живеалишта и екосистеми; ○ да знае да го објасни местоот на единката во животната заедница; ○ да ги именува и разликува видовите шуми во зависност од климатските услови; ○ да ги воочува условите за живот и животните заедници на шумите во умерениот појас, дождовните шуми, во пустините, во поларните области и во морскиот екосистем; ○ да стекне сознанија за предаторството, паразитизмот, симбиозата како видови односи помеѓу живите организми; ○ да знае да наведува примери за предаторство, паразитизам, симбиоза; ○ да ги знае причините за појавата на предаторство, симбиоза и паразитизам; ○ да го разбира влијанието на човекот врз екосистемите. 	Нивоа на еколошка поделба Видови екосистеми Односи во животот свет Пустина Дождовна шума Морски екосистем Поларен екосистем Симбиоза Паразитизам Предаторство	<ul style="list-style-type: none"> • Единка Животна заедница Живеалиште Екосистем • Шума во умерениот појас • Однос во животот свет • Пустина • Морски екосистем • Поларен екосистем • Симбиоза • Паразитизам • Предаторство <ul style="list-style-type: none"> ● Пропшетка, аудитивно перципирање, тактил-но/визуелно/олфакторно разгледување на училишниот дввор, разговор за непосредното окружување. ● Пропшетка, аудитивно перципирање, тактил-но/визуелно разгледување на градски парк, разговор за окружувањето. ● Секој од учениците раскажува за природното окружување во неговото место-покрај река, езеро, планина, во град/село и сл. ● Набљудување и откривање на видовите животни заедници во окружувањето. ● Посета на зоолошка градина. ● Учениците со помош на наставникот засадуваат растение и водат дневник за неговиот раст и промени. ● Цртеж (релјеф) - Шумски екосистем на типични претставници од растителните и животинските заедници во него. ● Разгледување фотографии со различни растителни и животни заедници со ТВ лупа, а слепите ученици тактилно разгледуваат релјефни пртежи на растение/животно). 	

	<ul style="list-style-type: none">• Цртање/моделирање растителен-животински свет по личен избор.• Поврзување парови – растение/животно со неговата природна животна заедница (слабо-видните ученици на фотографии со јасни бои, истакнат контраст, без многу детали, испишани на видно писмо со соодветен фонт, а за слепите ученици рељефна списка и текст на Брајово писмо).• Работа во групи – учениците добиваат задача да соберат материјали и да презентираат пример за симбиоза меѓу два организма, пример за паразитизам меѓу домаќин и паразит и пример за односот на грабливката кон пленот.
--	--

5. ПРИРОДНИТЕ НАУКИ ВО СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученникот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> о да знае дека науките се делат на природни и општествени; о да знае да ги наброи природните науки и што тие поучуваат; о да ја сфати примената на природните науки во секојдневниот живот; о да се запознае со терминот научно откритие; о да ја согледува поврзаноста помеѓу природните науки и технолошките откритија; о да сфати дека до големите откритија човекот доаѓал преку долготрајни истражувања, а понекогаш и случајно; о да ги прошири своите знаења за меренето, мерните инструменти, да ги именува, да ја знае нивната функција; о да ја согледа важноста на меренето, читавштето и толкувањето на резултатите како битни фактори за откритијата; о да развива способности за мерене, евидентирање и чitanje податоци; о да ја сфати улогата на научните сознанијата во добивањето и зачувувањето на храната во исправна состојба; о да стекне знаења за микроорганизмите и нивната улога; о да ги прошири своите знаења за добивање леб, оцет, кисело млеко, зимница-со 	<p>Примена на природните науки во секојдневниот живот</p> <p>Храна</p> <p>Постапки на меренje во секојдневниот живот</p> <p>Млечни производи</p> <p>Оцет</p> <p>Конзервиране на храна</p> <p>Природните науки и производство на храна</p> <p>Стакло</p> <p>Пластични материјали</p> <p>Лекови</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Читање текстови за тематските содржини, разговор за истите, посебно за најголемите откритија во светот, какво влијаније имале тие врз промените на животот на човекот, запознавање познати научници. • Дискусија преку примери за примената на природните науки во секојдневниот живот. • Активности: мерење на атмосферската температура, читање податоци од водомерот во училиштето, бележење на податоците во табела, читање на податоците и донесување заклучоци. • Посета на работилница за добивање на леб, бели печива, разговор со вработените за процесот. • Активности со учениците: месење леб и поткиселување на млеко во училишната кујна. • Водење дискусиии за расипувањето на храната и како тоа да се спречи, како да се одржуваат одредени продукти. • Следење докукентарен филм за добивање стакло и стаклени производи, разговор за процесот, како и низ кои фази поминува до готов производ. • Посета на фармацевтска компанија, разговор со вработените за процесот, фазите на производство. • Активност: собирање различни производи од пластика како секундарни сировини. 	

<p>присуството на некои микроорганизми;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ да знае да објасни постапки за добивање: леб, кисело млеко и оцет; ○ да го разбере процесот на зачување на храната во исправна состојба (сушење, замрзнување, скиселување); ○ да стекне сознанија за начинот на добивање стакло; ○ да ја сфрати опасноста од употреба на лекови без препорака од лекар; ○ да осознае што претставува постапката на рециклирање и зошто е корисна; ○ да се оспособи и да се поттикнува на класификација на материјалите (хартија, стакло, метал и сл.) за рециклирање; ○ да набројува производи кои можат повторно да се искористат; ○ да го сфрати значењето и потребата на чиста вода за пиенje; ○ да стекне знаења за прочистувањето на водата за пиенje; ○ да именува различни видови енергија и да знае каде истите имаат примена; ○ да го разбере процесот на претворање на енергијата од еден во друг вид; ○ да наведува примери за претворање енергијата од еден во друг облик во секојдневниот живот (ветерница, воденица, хидроцентрала, сончев колектор, ласер, динамо на точак, сијалица, миксер, грејалка); ○ да стекне сознанија за примена на светлината во новите технологии (лазери). 	<p>Природните науки и производството на материјали корисни за човекот.</p> <p>Рециклирање; повторна употреба на производите</p> <p>Улога на науките во разрешување на недостигот на чиста вода за пиенje</p> <p>Движење низ водена и воздушна средина</p> <p>Добивање енергија во различни облици и нејзина употреба</p>	<p>• Изработување листа на материјали и производи кои може да се рециклираат, или повторно да се употребуваат – слабовидните ученици пишуваат на видно писмо во специјални тетратки со соодветен формат, хартија, а слепите ученици на Брајово писмо.</p> <p>• Активност: рециклирање хартија (весници).</p> <p>• Активност – учениците собираат, класифицираат секундарни производи во претходно подгответни контејнери (хартија, стакло, метал и пластика), а собранныите производи потоа се носат во фирми за рециклирање.</p> <p>• Изведување експеримент со кој се прикажува отстранување на сол од вода со загревање.</p> <p>• Изведување на експеримент за прочистување на вода – им се дава можност на слепите ученици тие да ги изведуваат активностите, со вербална поддршка и водење од страна на наставникот.</p> <p>• Експеримент: движење на објекти со аеродинамичен облик во воздухана и водена средина.</p> <p>• Изработка модел на легало, како и модели на пловни објекти.</p> <p>• Разговори, дискусији со учениците за процесите на претворањето на енергија од еден во друг облик (хидроцентрала, воденица, грејалка, миксер, правосмукалка).</p>
---	--	---

Напомени за начинот на планирање и реализација на наставните програми

Во паралелките во посебните основни училишта и во посебните паралелки при редовните основни училишта составот на учениците е изразито хетероген. За учениците со посебни образовни потреби, согласно видот и степенот на попреченоста, треба да се практикува строго диференциран и индивидуализиран пристап во рамките на воспитно – образовниот процес. Ваквиот период е во функција на нивните индивидуални специфични потреби, а се очекува да резултира со развибање на индивидуалните потенцијали, и, секако максимални академски постигача.

Во тој контекст, наставниците кои реализираат настава со овие ученици треба:

- да се обидат при изготвувањето на планирањето (доколку видот и степенот на попреченоста на учениците во паралелката го дозволува тоа) да планираат исти содржини, цели и активности за целата паралелка;
- за учениците во паралелката чиј вид и степен на попреченост не дозволува наставниците да планираат исти содржини, цели и активности за целата паралелка, тогаш за нив треба да планираат парцијална партципација во рамките на содржините, целите и активностите кои ги реализира целата паралелка;
- доколку видот и степенот на попреченост е многу сериозен наставникот пристапува кон изготвување интерес индивидуален образовен план за тие ученици во рамките на адаптираните наставни програми (при изготвувањето на индивидуалниот образовен план наставникот може да користи наставни содржини и цели и од наставните програми од претходните учебни години). Кога наставникот во индивидуалниот образовен план користи наставни содржини и цели и од наставните програми од претходните учебни години, треба да ги наведе одделението, содржините, како и целта на нивното повторно обработување.

3. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

Насоки за меѓупредметно поврзување

Наставниот предмет природни науки и техника содржи меѓупредметно поврзани цели, содржини и активности. Со оглед на фактот што наставната програма е структурирана за да поттикнува кај ученикот интегриран развој во сфаќањето на природата и техниката, се очекува и планирањето на наставата да ја следи оваа глобална цел. Целите и содржините од овој наставен предмет се компонирани од аспект на сите природни науки и нивната примена во секојдневниот живот. Сите цели и содржини треба да го промовираат кај ученикот разбирањето на единството, целовитоста и променливоста на природата, природните објекти, феномени и процеси, за да поттикнат кај него создавање на применливи знаења, навики и вештини.





Препораки за користење на годишниот фонд на часови

Препораките за годишниот фонд на часовите се дадени како ориентација заедно со конкретните цели и теми/содржини, што секако не треба да го ограничува нивното прераспределување, според потребите при реализацијата. Попнакво користење на часовите треба да го проценува предметниот наставник според достигнуваната на неговите ученици, т.е. според промените во квалитетот на знаењата и резултатите кои тие ги постигнуваат. Наставниот предмет е застапен со 3 часа неделен фонд, односно со 108 часа годишен фонд.

Наставни средства:

- ❖ учебник избран на ниво на училиштето за соодветниот предмет, одобрен од страна на министерот за образование и наука;
- ❖ други извори на учење во непосредната околина – предмети и објекти во природата;
- ❖ енциклопедии, атласи, карти, глобус и сл.;
- ❖ лабораториски прибор, лупа, ТВ лупа, Брајова машина, линијар, вага, компас, микроскоп;
- ❖ Интернет, образовни софтвери;
- ❖ светски признати списанија од областа на природните науки;
- ❖ визуелни средства (слики, цртежи, апликации, фолии, паноа, модели, макети и др.);
- ❖ аудиовизуелни средства (графоскоп, дигитален фотоапарат, дигитална камера, телевизор, ДВД, видеоплеер, компјутер, ЛЦД и др.).

4. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГНАЃАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Следење на постигната на учениците

Во текот на наставата редовно се следат и вреднуваат постигнувачката (промените) на учениците, се прибираат показатели за нивните активности, мотивираноста за учење, соработката со другите и сл. (формативно оценување), со цел да се воспостават врските помеѓу ученичкото, поучуването и оценувањето. Следењето на постигнувачката на учениците е составен дел на планирањето на наставата и на учењето.

Оценувањето треба да се базира врз користење повеќе различни методи за да се намалуваат слабостите и за да се земаат предвид различните стилови и предиспозиции за учење на учениците. При тоа, проверувајќи го напредокот во постигнувачката на учениците, наставникот може да ги насочува учениците кон поставените цели на наставата.

Оценувањето треба да биде праведно, да се спроведува неприсистично, како при вреднувањето на постигната, така и при интерпретацијата и користењето на резултатите.

Оценувањето треба да се врши транспарентно, што подразбира дека учениците треба точно да знаат кои се целите на наставата, кои се индивидуалните постигнања и како тие постигана ќе се оценуваат. Тоа значи дека учениците треба да знаат за што и што треба да научат и што, како и кога ќе се оценува.

Учениците и родителите континуирано треба да имаат увид во оценувањето.

Постиганата на учениците во текот и на крајот годината се оценуваат со бројчана оценка.

Начини на проверување и оценување:

- усни одговори на прашања поставени од наставникот или од ученици, разговор меѓу наставникот и учениците и разговор меѓу учениците;
- писмени извештаи, свидетелства, свидетелски на податоци од истражувањата;
- практична изведба (вежби, моделирање, изработка на цртежи, скици, други графички материјали, примена на формулки и сл.);
- проектна работа (набљудување, предвидување, собирање податоци и објекти, мерења, запишувanje и прикажување на податоците, презентирање);
- работа во група.

Други средстви и постапки за следење и оценување:

- разговор-дијалог наставник-ученик;
- контролни листови, тестови на знаења;
- домашни работи;
- чек листи.



5. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Програмата по наставниот предмет природни науки и техника се реализира во просторни услови и услови на опременост според општиот норматив за опременоста за реализација на наставните програми во деветгодишното основно образование.

6. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР

Воспитно - образовната работа во шесто одделение може да ја изведува лице кое завршило:

- двопредметна група: биологија – хемија, ПМФ;
- еднопредметна група биологија - наставна насока, ПМФ;
- еднопредметна група географија - наставна насока, ПМФ;
- еднопредметна група хемија - наставна насока, ПМФ;
- еднопредметна група физика - наставна насока, ПМФ;
- дополнителна дефектолшка дообразба;
- филозофски факултет – Институт за дефектологија, дипломиран дефектолог;
- дефектолшки факултет согласно Законот за основно образование.



М.р. Митко Чешларов
Марија Симонова
Весна Хорватовик

Изготвил: работна група, координатор Марија Симонова, советник во Бирото за развој на образованитето
Контролиран: м-р Митко Чешларов, раководител на сектор во Бирото за развој на образованитето
Одобрил: м-р Весна Хорватовик, директор на Бирото за развој на образованитето

7. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Наставната програма по *природни науки и техника* за шесто одделение на деветгодишното основно образование за учениците со општен вид, на предлог на Бирото за развој на образоването, ја утврди

на ден -----

Скопје



Министер,

Симро Ристовски

